

Врз основа на член 191 став (5), а во врска со член 241 став 2 од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 10 ставови (6) и (8) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19 и 93/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 февруари 2022 година, донесе

## **РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. Со ова решение важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08-32/16 („Службен весник на Република Македонија“ бр.120/16, 124/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.271/20), на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, се продолжува до 2 септември 2022 година согласно Анекс бр.3 на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ Маркова со реф.бр. 143, МХЕЦ Маркова со реф.бр. 144 и МХЕЦ Маркова со реф.бр. 145 со бр.02-5784/1 од 01.07.2015 година склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. 11-6159/1 од 23 декември 2021 година и Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје со бр.136-0101 од 16 декември 2021 година, со кој е продолжен рокот за започнување со комерцијална работа на објектот.
2. Ова решение да се достави до Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје со седиште на ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 11-1/1 Скопје – Аеродром, согласно член 10 став (2) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа на 25 август 2021 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Барање за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 145 Маркова река“ со планирана моќност од 876 kW и со локација реф. бр.145 на водотекот на Маркова река, КП 885/1 и КП 908, КО Маркова Сушица, Општина Студеничани на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, УП1 бр.08-32/16.

Регулаторната комисија за енергетика на 28 јуни 2016 година одржа седница на која донесе Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на

електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 145 Маркова река“ со планирана моќност од 876 kW и со локација реф. бр.145 на водотекот на Маркова река, КП 885/1 и КП 908, КО Маркова Сушица, Општина Студеничани (согласно Договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри за МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 143, МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 144 и МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 145, склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. 02-5784/1 од 01.07.2015 година и Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје со бр. 150-0308 од 01.07.2015 година) на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, со седиште на ул. 11-ти Октомври бр.46/1-6, Скопје, УП1 бр.08-32/16 од 28 јуни 2016 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.120/16.

Регулаторната комисија за енергетика на 2 јули 2018 година одржа седница на која донесе Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 145 Маркова река“ на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, со кое важноста се продолжува до 2 март 2020 година (согласно Анекс на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри за МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 143, МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 144 и МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 145 со бр.02-5784/1 од 01.07.2015 година склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. 11-3272/1 од 22.05.2018 година и Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје со бр. 78-0302 од 19.06.2018 година) УП1 бр.08 - 32/16 од 2 јули 2018 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/18.

Регулаторната комисија за енергетика на 5 ноември 2020 година одржа седница на која донесе Решение за изменување и продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 145 Маркова река“ на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје со кое важноста се продолжува до 2 септември 2021 година (согласно Анекс бр.2 на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри, МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 143, МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 144 и МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 145 со бр.02-5784/1 од 01.07.2015 година склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. 11-2057/2 од 02 октомври 2020 година и Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје), УП1 бр. 08-32/16 од 5 ноември 2020 година, објавено во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 271/20.

По однос на Барањето за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 145 Маркова река“, на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, заведено под архивски број УП1 бр. 08-32/16 од 25 август 2021 година, Регулаторната комисија за енергетика на 2 септември 2021 година донесе Решение со кое постапката се прекинува се до добивање на мислење од Влада на Република Северна Македонија односно Министерството за животна средина и просторно планирање дали рокот за почеток со комерцијална работа на хидроелектроцентралата „МХЕЦ 145 Маркова река“ ќе биде продолжен односно дали ќе биде склучен нов анекс на договорот за концесија.

Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје на 7 февруари 2022 година достави Анекс бр.3 на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри, МХЕЦ Маркова со реф.бр. 143, МХЕЦ Маркова со реф.бр. 144 и МХЕЦ Маркова со реф.бр. 145 со бр.02-5784/1 од 01.07.2015 година склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. 11-6159/1 од 23 декември 2021 година и

Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје со бр.136-0101 од 16 декември 2021 година, согласно кој концесионерот треба да започне со комерцијална работа најдоцна до 2 септември 2022 година.

По доставената документација, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека поднесеното Барање за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 145 Маркова река“ и ја продолжи постапката со одржување на седница на којашто се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на доставувањето.

УП1 бр. 08-32/16  
10 февруари 2022 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА  
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА  
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

**Марко Бислимоски**